



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Службен гласник на Општина Свети Николе Излегува по потреба	01.12.2022 година ден месец година Свети Николе Број 15	ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА Трезорска сметка 10000000063010 Буџетски корисник 7630140762-630-10
---	--	---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за измена на распоредот на средствата на Општина Свети Николе за 2022 година бр. 0801 – 244 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 01. 12. 2022 година.

Бр.0901- 250
01. 12. 2022 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Дејан Владев с.р.

Vrz osnova na~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot na lokalna samouprava (Sl. Vesnik na RM br. 5/2022), a vo vrska so ~len 34 od Zakonot za Buxeti (Sl Vesnik na RM br. 64/2005, 4/2008, 103/2008, 156/2009, 95/2010, 180/2011, 171/2012, 192/2015 i 167/2016, Sovetot na

Op{tina Sveti Nikole na 21 odr`ana sednica na 01.12.2022 godina :

Одлука за измена на распоредот на средствата на Бухетот на Оп{тина Свети Николе за 2022 година

Член 1

So ovaа odluka se vr{i izmena na rasporedot na sredstvata na Buxetot na Op{tina Свети Николе за 2022 година na sledniot na~in :

Pot rograma P Pot tava	SAMOFIN.	DOTACII	DONACII	KREDITI
K20 MUZI^KA I SCENSKO - UMETNI^KA DEJNOST				
401130 Osnovni plati - drugi vraboteni	0	0	-38.683	0
401310 Personalen danok na dohod od plata	0	0	-4.000	0
402110 Osnovni pridonosi za PIO	0	0	-11.000	0
421110 Elektri~na energija	0	0	-100.000	0
421120 Vodovod i kanalizacija	0	0	-9.000	0
423110 Kancelariski materijali	0	0	7.453	0
423910 Drugi materijali za specijalna namena	0	0	38.000	0
425990 Drugi dogovorni uslugi	0	0	-15.000	0
426990 Drugi operativni rashodi	0	0	15.000	0
480140 Kupuvawe na informati~ka i video oprema	0	0	19.000	0
480160 Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija	0	0	51.000	0
480190 Kupuvawe na druga oprema	0	0	47.230	0
V10 DETSKI GRADINKI				
401130 Osnovni plati - drugi vraboteni	0	0	-200.000	0
480190 Kupuvawe na druga oprema	0	0	200.000	0
	0	0	0	0

Odlukata vleguva vo sila so denot na donesuvaweto a }e se objavi vo "Slu`ben glasnik na Op{tina Sveti Nikole "za 2022 godina.

Br.0801 -244
01.12. 2022 godina
Sveti Nikole

Pretsedatel,
na Sovet na Op{tina Sveti Nikole
Валерија Ивановска с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за давање согласност на Измена и дополнување на годишен план за вработувње во Ј.О.У.Д.Г. „ Рахилка Гонева,, Свети Николе за 2022 година бр. 0801 – 245 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 01. 12. 2022 година.

Бр.0901- 250/2
01. 12. 2022 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Дејан Владев с.р.

Врз основа на ~лен 36 став 1 то~ка 6 од Законот за lokalnata samouprava („Slu`ben vesnik na RM,, br.5/2002), Советот на Op{tina Sveti Nikole na sednicata odr`ana na den 01. 12. 2022 godina donese

О Д Л У К А

за давање согласност на измена и дополнување на Годишен план за вработување на JOU DG,,Rahilka Goneva,, Sveti Nikole за 2022 godina

1.Sovetot na Opština Sveti Nikole дава согласност на измена и дополнување на Godi{niot plan za vrabotuvawe na JOUDG ,,Rahilka Goneva,, Sveti Nikole за 2022 godina усвоен од Управниот Одбор со Одлука бр.02-163/7 од 17.11. 2022 година.

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувawето во „Slu`ben glasnik на Opština Sveti Nikole,,.

Br.0801 -245
01.12. 2022 godina
Sveti Nikole

Pretsedatel,
na Sovet na Opština Sveti Nikole
Валерија Ивановска с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Оперативен план за чистење и одржување на улици, локални патишта во Општина Свети Николе за 2022-2023 година во зимски услови бр. 0801 – 246 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 01. 12. 2022 година.

Бр.0901- 250/3
01. 12. 2022 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Дејан Владев с.р.

О П Е Р А Т И В Е Н П Л А Н

за чистење и одржување на улици, локални патишта во Општина Свети Николе за 2022-2023 година во зимски услови

Според програмата за чистење и одржување на улиците и локалните патишта во Општина - Свети Николе за 2022/2023 година во зимски услови, Секторот за урбанизам, комунални работи, сообраќај и заштита на животна средина ја утврди организацијата за интервенција за оспособување на коловозните површини во градот и локалните патни правци од снег и голомразица и тоа за прва и втора состојба на готовност;

Преоритетна листа за зимско одржување на улиците во градот и локалните патишта во Општина Свети Николе

За нормално одвивање на сообраќајот на улиците во град Свети Николе во зимски услови при врнежи на снег и голомразица неопходно е зимско одржување.

Одржувањето се состои од машинско чистење на снегот од коловозот на улиците, фрлање на сол по отстранувањето на снегот и рачно чистење на делници со отварање на

ленти за истек на водата во сливниците од атмосферска канализација.

Според важноста на улиците, интензитетот на сообраќајот и местоположбата на истите се поделени во 2 приоритетни групи на одржување.

Приоритет 1

Во првата приоритетна група спаѓаат сите природно-влезни улици во градот, централните улици со поголем интензитет на сообраќај и улици кои го поврзуваат административниот центар и тоа: Министерството за внатрешни работи, здравствениот дом, училиштата, детската градинка, градските гробишта, автобуска станица и автобуски постојки.

Тие улици претставуваат костур на главните улици во градот со можност за влез и излез на секое надворешно возило, пристап до административниот центар и интервенција на органот за регулирање на сообраќајот во градот, а тие улици се:

1. ул. "Карпошева" -
2. ул. "Плоштад Илинден"
3. ул. "Маршал Тито"
4. ул. "Филип II"
5. ул. "Младинска"
6. ул. "Крсте Мисирков"
7. ул. "Септемвриска"
8. ул. "Кочо Рацин"
9. ул. "23-ти Октомври"
10. ул. "Орце Николов"
11. ул. "Ударничка"
12. ул. "Јане Сандански"
13. ул. "Питу Гули"
14. ул. "Кумановска"
15. ул. "4-ти Јули"
16. ул. "Македонска"
17. ул. "Никола Карев"
18. ул. "Скопска"
19. ул. "Ангел Трајчев"
20. ул. "11-та Македонска Бригада"
21. ул. "Ванчо Ангелов"
22. ул. "Овчеполска"

Во првата приоритетна група на одржување спаѓаат сите локални патишта:
"Свети Николе"- с. "Немањици"-с. "Ранченци"- с. "Мечкуевци"- с. "Патетино", "Свети Николе" -с. "Ерцелија"- с. "Мустафино"-с. „Буриловци“, с- "Арбасанци"-с. "Стануловци", с- "Ерцелија" - с "Кадрифаково", "Свети Николе" - с. "Амзабегово"- с. "Делисинци"-с. "Богословец"- с. "Пеширово"- с "Долно Црнилиште-с Горно Црнилиште, Свети Николе- с.ДГуѓанци- с.Г,Ѓуѓанци- с.Строиманци"-с.Павлешенци-с. "Стањевци" –с "Орел", "Свети Николе"-с.„... Кнежје“, "Свети Николе" -с "Горобинци- с. "Сопот"-с. "Преод"- с. "Алакинци"- с. "Малино", с- "Крушица"- с. "Трстеник", односно сите локални патни правци во општината

Приоритет 2.

Во вториот приоритет на улици за зимско одржување спаѓаат улиците со послаб интензитет на сообраќај. Тие ги поврзуваат улиците од првиот приоритет или даваат можност за побрз влез и излез на сообраќајот од поделни реони во градот.,а такви улици во градот се:

1. ул. "Улоф Палме"
2. ул. "8-ми Септември"
3. ул. "29-ти Ноември"
4. ул. "Борис Трајковски"
5. ул. "Даме Груев"
6. ул. "Глигор Прличев"
7. ул. "Браќа Миладинови"

8. ул.“Првомајска“
9. ул.“Пролетерска“
10. ул.“Рахилка Гонева“
11. ул.“Цветан Димов“
12. ул.“Јанко Глигоров“
13. ул.“Пиринска“
14. ул.“11-ти Октомври“
15. ул.“Кузман Капидан“
16. ул.“Солунска“
17. ул.“9-ти Мај
18. ул.“Нада Ицева“
19. ул.“Александар Серафимов“
20. ул.“Димитар Влахов“

Во овој приоритет спаѓаат и сите останати улици во градот по кои се одвива сообраќај и претставуваат кракови на улици од претходниот приоритет или пак сеуште не се асфалтирани или отворени па не е можна некоја поефикасна интервенција за одвивање на сообраќајот во зимски услови, а тоа се улиците во населбите “Кнежевски пат“, Црнилишки пат“(позади здравниот дом), “Ливади“ “Рудина“ , “Сопотски Пат“и новата населба во “Лозов Расадник“

Со расчистување на улиците од првиот и вториот приоритет, сообраќајот може несметано да се одвива во сите правци и сите реони во градот како и во останатите населени места во Општина Свети Николе.

Чистењето ќе го извршува ЈП “Комуналец со својата расположива механизација а доколку врнежите се од поголем интензитет Општина Свети Николе или ЈП “Комуналец“ ќе ангажира и дополнителна механизација од градежната оператива од општина Свети Николе

Чистењето ќе се извршува од градот Свети Николе во шест правци:

- Првиот правец ги опфаќа сите улици во градот “Свети Николе“ и патот до село “Кнеже“
 - Вториот правец ги опфаќа селата:“Горобинци“,“Трстеник“,“Сопот“, “Преот“,“Алакинци““ Крушица“ и “Малино“.
 - Третиот правец ги опфаќа селата:“Орел“,“Д.Ѓуганци“,“ Г.Ѓуганци“.“Строиманци“, “ Стањевци“ и “Павлешенци“.
 - Четвртиот правец ги опфаќа селата: “Немањици“,“Ранченци“,“Патетино“ и “Мечкуевци“
 - Петиот правец ги опфаќа селата: “Пеширово“,“Амзибегово“,“Долно.Црнилиште“ “Горно Црнилиште“,“Делисинци“ и “Богословец“.
 - Шестиот правец ги опфаќа селата: “Ерџекија“, “Ерџелија“ -““Кадрифаково“, “Мустафино“, “Бориловци“,“Стануловци“ и “Арбасанци“.
- . Доколку општината не може да се справи со настанатата ситуација тогаш градоначалникот доставува писмено барање преку ДЗС-ПОЗС Свети Николе до ДСЗ-Координативно тело за ангажирање на дополнителни сили и средства.

Механизација, опрема и работна сила за расчистување на снежни наноси и голомразица

ЈКП “Комуналец“

- Трактор со распрскувач на сол..... бр.1
- Трактор со приколка бр.1
- Теге со нож..... бр.1
- Работна сила (ангажирани лица) бр.20

ЈКП “Комуналец во ридско- планинските МЗ ќе додели сол и песок за помали интервенции при пјава на мраз и снег.

Одговорни лица за спроведување на оперативниот План од страна на изведувачот (ЈКП “Комуналец) се:

- Душко Спасов тел. 078/707-854
- Стојанов Киро тел .076/376-406

Горе наведените лица се должни да дават информации на одговорните лица од Општина Свети Николе , ДЗС –ПОЗС Свети Николе и ЦУК –под одел.Св.Николе

Одговорни лица за спроведување на оперативниот План од Општина Свети Николе се:

-Павле Јованов моб.075/421-154
-Дејанче Петровски моб.078/443-290

Бр. 0801- 246
01.12.2022
Свети Николе

Совет на општина Свети Николе
Претседател,
Валерија Иванова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Програма за чистење и одржување на улиците и локалните патишта во Општина Свети Николе за 2022-2023 година во зимски услови бр. 0801 – 247 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 01. 12. 2022 година.

Бр.0901- 250/4
01. 12. 2022 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Дејан Владев с.р.

Врз основа на член 34 од Законот за јавните патишта (“Службен весник на РМ” бр. 84/2008), член 15 од Законот за безбедноста во сообраќајот на патиштата (“Службен весник на РМ” бр. 54/07), член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“службен весник на РМ” бр. 5/02) , член 1 и 2 од Законот за јавна чистота (“Службен весник на РМ” бр. 111/2008), како и член 34 точка 3 став 2 од законот за заштита и спасување на РМ бр.13/2012, Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 01.12. 2022 година донесе:

П Р О Г Р А М А

за чистење и одржување на улиците и локалните патишта во Општина Свети Николе за 2022-2023 година во зимски услови

1. Општа дел

Со Програмата се предвидува: видот и обемот на работите што треба да се извршат, финансиските средства, временските рокови за извршување на работите, динамиката и начинот на чистењето и одржувањето на улиците во град Свети Николе, како локалните патишта во општина Свети Николе, опфатени со градежните опфати и урбанистички планови, во зимски услови, во сезоната 2022-2023 година.

Програмата има за цел да предвиди активности за ефикасно организирање и функционирање на сите правни и физички лица за чистење и одржување на улиците и локалните патишта во Општина Свети Николе во зимски услови, преку:

- определување на видот и обемот на работите, временските рокови за извршување на работата, динамиката и нивното чистење на снегот и голомразиците од коловозните површини;
- дефинирање на работите и обврските за сите учесници за нејзина реализација;
- определување на потребните финансиски средства.

2. Организациона поставеност на учесниците

Преку организационата поставеност ќе бидат дефинирани работите и задолженијата на директните учесници вклучени во реализацијата на оваа Програма.

2.1 Сектор за урбанизам, комунални работи, сообраќај и заштита на животната средина при Општина Свети Николе

- ја изготвува програмата;
- ја организира зимската служба;
- врши стручен надзор во извршувањето на Програмата;
- го известува Градоначалникот на Општината, Просторниот штаб за ЗС и Дирекцијата за заштита и спасување да ја вклучи механизацијата на градежната оператива кога ЈП “Комуналец” не е во состојба да одговори на задачите на Програмата;
- преку средствата за јавно информирање, информира за обврските на зимските служби и обврските на учесниците.

2.2. ЈП “Комуналец” Свети Николе

- ја реализира Програмата за функционирање на зимската служба;
- организира редовна приправност со потребна опрема: алат, резервни делови и стручен кадар за обезбедување исправност на сопствената механизација за дејствување во зимски услови;
- одговорните работници на дежурството вршат потребни контакти со сите одговорни субјекти, ја спроведуваат програмата и даваат потребни информации на надлежните субјекти и граѓани;
- Општината Свети Николе набавува, а ЈП “Комуналец” обезбедува чување и складирање, како и растурање на сол и песок и други материјали;
- ги подготвува возилата и машините и друга потребна механизација и ја доведува во исправна состојба за дејствување во зимски услови;
- со специјални машини, опрема и работна рака врши посипување на индустриска сол за отстранување на голомразицата од коловозните површини;
- ја оспособува атмосферската канализација – шахти и сливници за прифаќање на вишокот од води при топење на снегот;
- води целосна документација за зимската служба;
- доставува распоред на лица за приправност со податоци за работната рака и механизацијата за секој месец однапред;
- врши редовно тековно одржување на возилалта и опремата;
- обезбедува потребни резервни делови за поправка на механизацијата.

2.3. Други учесници

2.3.1. Градежна оператива

Механизацијата на градежните фирми ги ангажира Општина Свети Николе преку договор за јавна набавка со економски оператор за зимско одржување на локални и патишта и улици .

По потреба ќе се ангажираат и други машини. Расчистувањето со оваа механизација ќе се врши според плановите – шемите за расчистување на сообраќајниците во градот и локалните патишта. (во екстремни случаи)

Целокупната документација за учество на градежната оператива ја води секторот за урбанизам, комунални работи, сообраќај и заштита на животната средина при општина Свети

Николе – Одделението за комунални работи преку задолжени лица и тоа за присуство на механизацијата, времето на вклучување, реализираниот број на работни часови и квалитетот на извршените задачи. Одговорното лице од Одделението за комунални работи има задача при употребата на механизација за снег, или мраз, да ги утврдува уличните препреки (легнати Полицајци, повисоки шахти над нивото на асфалтот и други препреки и да го предупреди изведувачот на работите, да внимава за нивно оштетување, во спротивно сите настанати штети ќе бидат на терет на изведувачот на работите. За извршување на овие работи одговорното лице од наредителот треба да биде на лице место при изведувањето на работите за да укаже на наведените работи).

Доколку општината не може да одговори на настанатата ситуација Градоначалникот доставува писмено барање преку ДСЗ-ПОЗС- Свети Николе до ДСЗ-Координативно тело за ангажирање на дополнителни сили и средства.

2.3.2. МВР – Сообраќајна полиција при Одделението за безбедност, го контролира и регулира сообраќајот во новонастанатата состојба на сообраќајниците и секогаш ќе биде во непосредна врска со сите задолжени субјекти за поефикасно оспособување на сообраќајниците.

2.3.3. ЈП “Комуналец”,

- покрај своите редовни активности врши расчистување на снег на пристапите до контејнерите и околу нив;
- ги расчистува пешачките зони и тротоарите во централното градско подрачје;
- врши сечење и отстранување на паднати дрва и гранки од коловозите и тротоарите;
- контрола врз работата на наведените субјекти врши инспекциските служби при Општина Свети Николе

- 2.3.4. ЈП “ Комуналец”

- ја оспособува атмосферската канализација и сливниците за прием на поголеми количини на вода во зимски услови и со цистерни ја отстранува водата во случај на избивање на канализација во куќи;
- контрола врз работата на ‘ ЈКП “Комуналец” вршат инспекциските служби при општина Свети Николе

2.3.5. “ЕВН” Македонија

презема потребни мерки за чистење на снегот од надворешните електроинсталации и објекти.

2.3.6. Претпријатијата и заедниците

чиј објект и простории се користат од страна на граѓаните (пазарништа, бензински пумпи, гробишта, паркиралишта и слично) преземаат брзи и ефикасни мерки за отстранување на снегот и голомразицата од овие објекти и простории пред нив.

2.3.7.. Претпријатијата, училиштата, здравни домови заедниците и граѓаните – сопственици, односно корисници на деловни згради и деловни простории (маркети, дуќани, продавници и слични објекти) преземаат мерки за чистење на снегот и голомразицата пред своите објекти.

2.3.8. Граѓаните, односно сопствениците, станарите и закупвачите на станбени објекти го чистат снегот и голомразицата од тротоарите – патеките и природните места пред своите станбени објекти.

Исто така, граѓаните го чистат снегот од покривите и терасите, при што се води сметка за безбедноста на минувачите, надворешните инсталации и сообраќајот. Исчистениот снег се собира пред зградата на начин што ќе обезбеди непречен сообраќај.

1. Обем на одржување

Обемот на одржување на улиците во градот зависи од:
- густината на населеноста на делови од градот;

- фреквенцијата на луѓе и моторни возила;
- видот и бројот на инфраструктурните објекти.

Коловозните површини за оспособување на ниво на градот се 267.361м² и нивното расчистување се одвива по приоритетна листа, а локалната патна мрежа на ниво на Општина е околу 74 км.,имајќи во предвид, дека некои локални патни правци се само пробиени а неизградени.

ПРИОРИТЕТНА ЛИСТА ЗА ЗИМСКО ОДРЖУВАЊЕ НА УЛИЦИТЕ ВО ГРАДОТ И ЛОКАЛНИТЕ ПАТИШТА ВО ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

За нормално одвивање на сообраќајот на улиците во град Свети Николе во зимски услови при врнежи на снег и голомразица неопходно е зимско одржување.

Одржувањето се состои од машинско чистење на снегот од коловозот на улиците, прскање со сол по отстранувањето на снегот и рачно чистење на делници со отварање на ленти за истек на водата во сливниците од атмосферска канализација.

Според важноста на улиците, интензитетот на сообраќајот и местоположбата на истите се поделени во 2 приоритетни групи на одржување.

Приоритет 1

Во првата приоритетна група спаѓаат сите природно-влезни улици во градот, централните улици со поголем интензитет на сообраќајот и улици кои го поврзуваат административниот центар и тоа: Министерството за внатрешни работи, здравствениот дом и амбуланта ,училиштата,детската градинка, автобуската станица и автобуските постојки ,црква и гратските гробишта,.

Тие улици претставуваат костур на главните улици во градот со можност за влез и излез на секое надворешно возило, пристап до административниот центар и интервенција на органот за регулирање на сообраќајот во градот.

Тоа се улиците:

- 20. ул."Карпошева" – 6.100 м²
- 21. ул."Плоштад Илинден" 16.661 м²
- 22. ул. "Маршал Тито" 30.202 м²
- 23. ул. "Филип II" 34.661 м²
- 24. ул." Младинска" 5.316 м²
- 25. ул."Крсте Мисирков" 16.944 м²
- 26. ул."Септемвриска 11.437 м²
- 27. ул. "Кочо Рацин" 10.185 м²
- 28. ул. "23- ти Октомври" 2. 774 м²
- 29. ул." Орце Николов" 5.409 м²
- 30. ул."Ударничка" 6.549 м²
- 31. ул."Јане Сандански" 13.115 м²
- 32. ул."Питу Гули" 15.876 м²
- 33. ул."Кумановска" 2.125 м²
- 34. ул."4-ти Јули" 8.612 м²
- 35. ул."Македонска" 7.840 м²
- 36. ул."Никола Карев" 4.054 м²
- 37. ул."Скопска" 9.084 м²
- 38. ул."Ангел Трајчев" 1.120 м²
- 20 ул "11-та Македонска Бригада" 5,534 м²
- 21,ул,"Ванло Ангелов"5,200,м²
- 22.ул."Овчеполска" 11.375 м²

Во првата приоритетна група на одржување спаѓаат и локалните патишта:

Локалните патни правци: “Свети Николе” – с. “Немањици”, с. “Ранченци”, с. “Мечкуевци”, с. “Патетино”, с. “Макаresh” “Свети Николе” – с. “Ерцелија”, с. “Мустафино”, с. “Буриловци”, с. “Арбасанци”, “Свети Николе” – с. “Амзабегово”, с. “Делисинци”, с. “Богословец”, с. “Пеширово”, “Црнилиште”, “Свети Николе” – с. “Ѓуѓанци”, с. “Орел”, “Свети Николе” – с. “Кнежје”, “Свети Николе” – с. “Стањевци”, “Свети Николе” – с. “Горобинци”, с. “Сопот”, с. “Преод”, с. “Алакинци”, с. “Малино”, с. “Крушица”, “ – с. “Трстеник”, односно сите локални патни правци во општината

Приоритет 2.

Во вториот приоритет на улици за зимско одржување спаѓаат улиците со послаб интензитет на сообраќај, тие ги поврзуваат улиците од првиот приоритет или даваат можност за побрз влез и излез на сообраќајот од поделни реони во градот, а тоа се улиците:

21. ул.” Улоф Палме” 1.450 м2
22. ул.”8-ми Септември” 5.437 м2
23. ул.”29-ти Ноември” 5.760 м2
24. ул.”Борис Трајковски” 7.463 м2
25. ул.”Даме Груев” 1.650 м2
26. ул.”Глигор Прличев” 2.264 м2
27. улици во населба “Сопотски пат” 4.580 м2
28. ул.”Браќа Миладинови” 3.840 м2
29. ул.”Првوماјска” 1.451 м2
30. ул.”Пролетерска” 1.663 м2
31. ул.”Рахилка Гонева” 2.038 м2
32. ул.”Цветан Димов” 2.211 м2
33. ул.”Јанко Глигоров” 2.987 м2
34. ул.”Пиринска” 1.797 м2
35. ул.”11-ти Октомври” 3.606 м2
36. ул.”Кузман Капидан” 1900 м2
37. ул. “Солунска” 6200 м2
38. ул.”9-ти Мај” 3000 м2
39. ул.”Нада Ицева” 891 м2
40. ул.”Александар Серафимов” 660 м2
41. ул.”Димитар Влахов” 748 м2

Во овој приоритет спаѓаат сите останати улици во градот по кои се одвиваат послоб сообраќај и претставуваат кракови на улици од претходниот приоритет или пак сеуште не се асфалтирани или отворени па не е можна некоја поефикасна интервенција за одвивање на сообраќајот во зимски услови.

Со расчистување на улиците од првиот и вториот приоритет, сообраќајот во градот може несметано да се одвива во сите правци и реони во градот, како и во останатите населени места во Општина Свети Николе.

Динамика и нивно одржување

Оспособувањето на коловозите се врши во зависност од временските услови и тоа:

- состојбата на присуство на голомразица и оформена снежна покривка до 20 см. (прва состојба на готовност);
- Состојба на голомразица и снежни врнежи над 20 см. (втора состојба на готовност).

Оспособувањето, (расчистувањето) на коловозните површини во првата состојба на готовност го врши ЈП “Комуналец”, а во втората состојба на готовност ЈП “Комуналец” со дополнителна градежна оператива согласно со договорените обврски.

Во првата состојба на готовност ЈП “Комуналец” со својата ангажирана механизација, работна сила и абразивни средства, врши оспособување на коловозните површини за сообраќај и тоа првенствено на сообраќајниците од првата приоритетна листа. Градежната оператива го расчистува делот од околните патишта до населените места од општина Свети Николе.

Согласно член 22 од Законот за јавна чистота сообраќајниците од прв приоритет ќе бидат оспособени за функционирање на сообраќајот во зимски услови за 6 (шест) часа, сметано од моментот на почнување на снежните врнежи до оформувањето на снежната покривка. При тоа, главните сообраќајници ќе бидат оспособени приоритетно.

Во зимски услови при снежни врнежи сите сопственици, односно корисници на објекти се должни веднаш да започнат со чистење на снегот на отворените простори пред јавните објекти, со што ќе се обезбеди непречен пристап до објектите.

Во втората состојба на готовност ЈП “Комуналец” заедно со градежните оператива врши оспособување на коловозните површини од првата приоритетна група, а потоа продолжува со втората приоритетна група и тоа прво ќе се расчистат сообраќајниците од првата приоритетна група до населените места, а потоа ќе се продолжи со улиците од втората приоритетна листа.

Механизација, опрема, материјали и работна сила:

ЈП “Комуналец” Свети Николе

1. Прва состојба на готовност:

- Трактор со распрскувач на сол..... 1 број
- трактор со приколка..... 1 број
- Трактор со плуг..... 1 број
- Работна рака:..... 20 раб.

- 1. Возачи..... 4
- 2. Работници за опслужување..... 5

Втора состојба на готовност:

А) Механизација и оператива од:

- ЈП “Комуналец” Свети Николе
- Трактор со распрскувач на сол.....1 број
- Багер 1 број
- Трактор со приколка..... 1 број
- трактор со плуг за снег..... 1 број
- додатна механизација (грејдери, скипви . трактори со распрскувачи на сол, утоваречи, камиони и друга потребна опрема од градежните фирми по потреба

За одржувањето на транзитните улици во градот кои ги поврзуваат регионалните патишта, во расчистувањето на снегот ќе учествува “Македонија пат” РЕ – Штип со нивна механизација, опрема и работна рака, во зависност од приоритетот на потребите.

Работна рака:

Работната рака ангажирана од ЈП “Комуналец” Свети Николе:

- раководител..... 1 работник
- раководител на смена..... 1 работник
- работници за припрема на сол..... 3 работника
- Возачи.....4 работника
- работници за опслужување..... 5 работника

Работната рака за механизација на градежните и други фирми ја обезбедуваат ангажираните фирми.

Локации за депонирање на снег:

- За градот Свети Николе – коритата на “ Светиниколска река и река “Периш” и тоа:
 - Покрај мостот кај Детска градинка “ Рахилка Гонева”, на излезот од градот;
 - Покрај мостот на река “Периш” кај “Југосуровина” – Свети Николе.

За другите населени места:

Времени депонии и други пригодни локации определени во соработка со месната самоуправа, во и покрај населените места.

Финансиски средства потребни за подготовка и реализација на зимската служба

Финансирањето на активностите предвидени со оваа Програма ќе се вршат од средствата предвидени во Буџетот на општина Свети Николе.

За реализација на оваа Програма потребно е да се обезбедат 1.800.000 денари.

- за набавка на индустриска сол пакувана во вреќи
- Набавка на ризла за посипување улици во зимски услови
- Договор за чистење и посипување на локални патишта со индустриска ризла и спол.

Извршување на Програмата и надзор

Активностите за чистење и одржување на улиците и локалните патишта во зимски услови ги реализира ЈП “Комуналец” Свети Николе и градежните оператива врз основа на Оперативен план изготвен од Секторот за урбанизам, комунални работи, сообраќај и заштитан а животната средина – Одделение за комунални работи при Општина Свети Николе со Дирекцијата за заштита и спасување.

За одржување на локалните патишта во зимски услови Општината склучува договори со градежната оператива оспособена за одржување на локални патишта и улици.

Надзор врз извршувањето на оваа Програма врши Одделението за комуналии и Инспекциските органи при Општина Свети Николе.

Оваа Програма влегува во сила по објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”

Бр. 0801- 247
01.12.2022
Свети Николе

Совет на општина Свети Николе
Претседател,

Валерија Иванова с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за неусвојување на иницијатива за изработка на Физибилити студија со цел основање на ЈП за изградба на електроенергетски објекти од обновливи извори, производство и продажба на електрична енергија бр. 0801 – 248 што Советот на Општина Свети Николе го донесе на седницата одржана на ден 01. 12. 2022 година.

Бр.0901- 250/5

Општина Свети Николе

01. 12. 2022 година
Свети Николе

Градоначалник,
Дејан Владев с.р.

Urz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalna samouprava („Slu`ben vesnik na RM,, br.5/02), Sovetot na Op{tina Sveti Nikole, na sednicata odr`ana na den 01.12. 2022 godina donese

О Д Л У К А

за неусвојување на иницијатива за изработка на Физибилити студија со цел основање на ЈП за изградба на електроенергетски објекти од обновливи извори, производство и продажба на електрична енергија

Член 1

Иницијативата за изработка на Физибилити студија со цел основање на ЈП за изградба на електроенергетски објекти од обновливи извори, производство и продажба на електрична енергија , поднесено од страна на Александар Симонов член на Советот на Општина Свети Николе НЕ СЕ УСВОЈУВА.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Свети Николе“.

Бр. 0801 - 248
01.12. 2022 г.
Свети Николе

Совет на Општина Свети
Претседател,
Валерија Ивановска с.р.

СОДРЖИНА

1. Одлука за измена на распоредот на средствата на Општина Свети Николе за 2022 година;
2. Одлука за давање согласност на Измена и дополнување на годишен план за вработувње во Ј.О.У.Д.Г. ,, Рахилка Гонева,, Свети Николе за 2022 година;
3. Оперативен план за чистење и одржување на улици, локални патишта во Општина Свети Николе за 2022-2023 година во зимски услови
4. Програма за чистење и одржување на улиците и локалните патишта во Општина Свети Николе за 2022-2023 година во зимски услови;
5. Одлука за неусвојување на иницијатива за изработка на Физибилити студија со цел основање на ЈП за изградба на електроенергетски објекти од обновливи извори, производство и продажба на електрична енергија

Br.0801 -250
01.12. 2022 godina
Sveti Nikole